

МАРВЕЛОВИ СУПЕР-ХЕРОИ И БОРЕЦ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX

Од студиото на Марвел, кое ни ги донесе глобалните блокбастерски франшизи: Железен човек, Тор, Капетан Америка и Осветници ни пристига новиот тим – „[Чувари на галаксијата](#)“. Жестока акција, епска космичка авантура во која чуварите го прошируваат марвеловиот филмски свет и во космосот. Дрскиот авантурист, Питер Квил, ќе постане предмет на немилосрден лов откако ќе ја украде мистериозната кугла по која копнее Ронан, моќен злосторник со амбиции кои можат да го доведат во опасност целиот универзум. За да побегне од упорниот Ронан, Квил склучува сојуз со четири потполно различни ликови – Рокет, ракун со пиштол; Грут, дрволик хуманоид; смртоносната и енигматична Гамора и разурнувачот Дракс кој е воден од желбата за одмазда. Но, кога Квил ќе ја открие вистинската моќ на куглата и опасноста која и претстои на галаксијата, ќе даде се од себе да ги победи своите ривали во очајничката пресметка – додека судбината на галаксијата виси на крајот.

Продуцентот Кевин Фејџ вели: „Чуварите на галаксијата се најризичниот филм кој го снимивме од „Железен човек“, и од многу причини е највозбудлив по „Железениот човек“. Тоа значи дека можеме да ги изненадиме луѓето и да ги надминеме нивните очекувања. Кога бев мал и го посетував киното, за поголемиот број на ликови како Индијана Џонс, Марти Мекфлај и Гремлини никогаш немав чуено. Ми се допаѓа што можам да внесам оригиналност, иако сето ова е засновано на стрипови кои малкумина ги познаваат. Се надевам дека луѓето ќе имаат чувство дека гледаат нешто сосема ново, потполно освежувачко, баш како што мене ми изгледаа филмовите кои ги гледав како дете во осумдесетите.“

„Една од највозбудливите работи за време на снимањето на чуварите“, додава извршниот продуцент Џереми Лачам „е дека јунаците не се типични јунаци туку група на одметници кои се запознаваат во затвор. Воглавно тие се себични и слабо се грижат еден за друг. Сепак, оваа екипа е принудена да работи заедно бидејќи целата галаксија е во опасност и мораат да ја спасат.“

Новото остварување на режисерот Диего Луна ни ја носи биографската филмска приказна за борецот за човекови права [Цезар Чавез](#). Главните улоги ги толкуваат Мајкл Пен, Росарио Досон и Џон Малкович.

Филмот ги следи напорите на Цезар Чавез да организира 50000 земјоделски работници во Калифорнија од кои многумина биле „*braceros*“ - привремените работници од Мексико, на кои им е дозволено да живеат и работат во САД само додека трае земјоделската сезона. Условите во кои работеле биле многу лоши, поднесувале расистички навреди и брутални испади на претпоставените и локалното население на Калифорнија. За да им помогне на работниците Цезар Чавез (Мајкл Пен), основа работнички синдикат „Обединети земјоделски работници“ (*UFW*). Како страстен човек без воинствени идеи, Чавез покренува ненасилна борба против предрасудите со идеја да им го врати достоинството на луѓето.

На неговите настојувања често, некогаш и насилно, им се спротивставувале, сопствениците на големите фарми на кои работеле привремените работници. Филмот прикажува и неколку поголеми ненасилни кампањи на синдикатот „Обединети земјоделски работници“, по кои Чавез достигнал планетарна популарност. Инспирирал милиони Американци од различни општествени сфери да се борат за социјална правда, па и оние кои никогаш не работеле на фарма. Неговиот триумфален пат исклучително сведочи за моќта која еден поединец може да ја има и со која може да го промени светот.

Остварувањето „Цезар Чавез“ на режисерот Диего Луна, премиерно беше прикажано на 64. Берлинале.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Чувари на галаксијата 3D (Guardians of the Galaxy 3D)

четврток: 15:15, 17:40, 20:00, 21:00, 22:20
петок - среда: 15:15, 17:40, 20:00, 21:15, 22:20
викенд: 12:30, 15:15, 17:40, 20:00, 21:15, 22:20

Цезар Чавез (Cesar Chavez)

секој ден: 17:30, 19:45

Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)

секој ден: 18:00, 20:20, 21:30, 22:30

Херкул 3D (Hercules 3D)

секој ден: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:40

Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn of the Planet of the Apes 3D)

секој ден: 16:45, 22:00

Избави не' од лукавиот (Deliver us from Evil)

секој ден: 19:15, 23:00

Семеен хаос (Blended)

секој ден: 19:30

Трансформери: доба на изумирање 3D (Transformers: Age of extinction 3D)

работни денови: 21:45
викенд: 14:30, 21:45

Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)

секој ден: 18:40

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire and Rescue 3D)

работни денови: 15:30, 17:15
викенд: 11:30, 13:30, 15:30, 17:15

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to Train Your Dragon 2 3D)

работни денови: 16:15
викенд: 12:00, 14:15, 16:15

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.